

2021008125

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 22 став (3) од Законот за националната инфраструктура на просторните податоци на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/14 и 106/16), Владата на Република Северна Македонија на седницата, одржана на 12 јануари 2021 година, донесе

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА НАЦИОНАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ПРОСТОРНИТЕ ПОДАТОЦИ ЗА 2021 ГОДИНА

I

Со оваа програма се уредува хармонизацијата на националното со европското законодавство во областа на просторните податоци, промоцијата на националната инфраструктура на просторните податоци, креирањето на метаподатоци и креирањето на веб-услуги за преглед на податоците.

II

Активностите за остварување на Годишната програма за националната инфраструктура на просторни податоци (НИПП) се:

II.1. Хармонизација на националното со европското законодавство

Во Законот за националната инфраструктура на просторните податоци на Република Македонија е транспонирана европската директива INSPIRE (2007/2/EC). Во насока на хармонизација на националното со европското законодавство планирани се следните активности:

Р.бр.	Назив на субјект во НИПП	Активност	Временска рамка	
			почеток (месец/година)	крај (месец/година)
1	Агенција за катастар на недвижности и Министерство за правда	Изработка на Предлог-Закон за изменување и дополнување на Законот за националната инфраструктура на просторните податоци на Република Македонија	јануари 2021	март 2021
2	Агенција за катастар на недвижности и Работна група за односи со јавноста и комуникации	Изработка на интерно упатство/кодекс за користење на социјалните мрежи	април 2021	јуни 2021
3	Агенција за катастар на недвижности	Изработка на Уредба за мрежни услуги	јуни 2021	декември 2021

II.2. Подигнување на јавната свест и разбирање на визијата, концептите и придобивките од НИПП

За подигнување на јавната свест се планирани следните активности:

Р.бр.	Назив на субјект во НИПП	Активност	Временска рамка	
			почеток (месец/година)	крај (месец/година)
1	Агенција за катастар на недвижности во соработка со Субјектите на НИПП	Изработка на „Билтен за НИПП за 2020 година“ Изработка на мултимедијска електронска алатка за промоција на НИПП	јануари 2021	февруари 2021
2	Агенција за катастар на недвижности	Одржување три работилници со субјектите во НИПП на теми: – Запознавање со бизнис моделите за НИПП – креирање и публикување на веб-услуги – Вовед во „Отворени податоци“	јануари 2021	ноември 2021
3	Агенција за катастар на недвижности	Одржување „НИПП ден во Република Северна Македонија“	февруари 2021	март 2021
4	Агенција за катастар на недвижности	Изработка и печатење на промотивни материјали за НИПП	јануари 2021	декември 2021

II.3. Креирање метаподатоци

За креирање метаподатоци за збирките на просторни податоци, на националниот геопортал е поставена веб-алатка уредувач на метаподатоци која е достапна за користење за сите субјекти на НИПП. Во следната табела се наведени збирките на просторните податоци за кои субјектите во НИПП планираат креирање на метаподатоци и временскиот период за нивна реализација:

Р.бр.	Назив на субјект во НИПП	Име на збирка на просторни податоци	Временска рамка	
			почеток (месец/година)	крај (месец/година)
1	Агенција за катастар на недвижности	Географски мрежни системи Податоци од LIDAR снимањето (фаза 1) Координатни референтни системи	март 2021	октомври 2021
2	Државен завод за статистика	Проценет број на население по возрастни групи, пол, по општини	јануари 2021	декември 2021
3	Министерство за животна средина и просторно планирање	Заштитени подрачја	јануари 2021	декември 2021
4	Министерство за внатрешни работи	Полициски станици Гранични премини Отсеци за управни работи Отсеци за оружје, експлозивни и опасни материи	септември 2021	декември 2021
5	Централен регистар на Република Северна Македонија	Канцеларии на Централен регистар на Република Северна Македонија	јуни 2021	декември 2021
6	Министерство за култура-Управа за заштита на културно наследство	Недвижно добро кое е културно наследство од особено значење Манастир Св. Андреа – Матка Недвижно добро кое е културно наследство од особено значење Археолошки локалитет Хераклеа Линкестис Недвижно добро кое е културно наследство од особено значење Црква Св. Ѓорѓи Победоносец – Младо Нагоричане Недвижно добро кое е културно наследство од особено значење Спомен - куќа на Лазар Личеновеки	јануари 2021	декември 2021

II.4. Изработка на веб-услуги за преглед на податоци и нивно публикување на националниот геопортал

Националниот геопортал обезбедува пристап за преглед до повеќе видови на просторни податоци. Во текот на 2021 година ќе се одвиваат активности за изработка и публикување на веб-услуги за преглед на збирките на просторните податоци наведени во следната табела:

Р.бр.	Назив на субјект во НИПП	Име на збирка на просторни податоци	Временска рамка	
			почеток (месец/година)	крај (месец/година)
1	Агенција за катастар на недвижности	Географски мрежни системи	јануари 2021	јуни 2021
2	Министерство за животна средина и просторно планирање	Заштитени подрачја	јануари 2021	декември 2021
3	Министерство за внатрешни работи	Гранични премини Полициски станици	септември 2021	декември 2021
4	Државен завод за статистика	Проценет број на население по возрастни групи, пол, по општини	јануари 2021	декември 2021

II.5. Создавање технички предуслови

За реализација на програмските цели како технички предуслови се планираат следните активности:

Р.бр.	Назив на субјект во НИШП	Активност	Временска рамка	
			почеток (месец/година)	крај (месец/година)
1	Агенција за катастар на недвижности	Превентивно одржување на НИШП геопорталот	јануари 2021	декември 2021
2	Министерство за одбрана	Надградба на постоечка ГИС апликација и креирање на сервиси (локални и за поврзување со НИШП)	јануари 2021	декември 2021

III

Финансиските средства за реализација на активностите предвидени во оваа програма се обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година, во рамките на предвидените средства за секоја институција и се прикажани во следната табела:

Назив на субјект во НИШП	Програма	Ставка	Износ на финансиски средства во денари
Агенција за катастар на недвижности	2А	485230	1.000.000,00
Државен завод за статистика	20	425	60.000,00
Министерство за одбрана	1А	480	1.500.000,00

IV

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11651/1-20
12 јануари 2021 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.